

Македонците денес живеат на сите три територии на поделената Македонија. Живеат во Вардарска, живеат во Пиринска, живеат во Егејска Македонија. Точно и Грците живеат на еден дел од Македонија, во Егејскиот, во поробениот, асимилираниот и дискриминираниот. Ако Македонија е грчка, зошто тогаш Грците ги нема во Вардарска и во Пиринска Македонија? Точно, и мал дел од Бугарите живеат на еден дел од Македонија, во Пиринскиот, во отцепениот и од бугарските власти насила заземениот. Ако Македонија е бугарска, зошто Бугарите ги нема во Вардарска и во Егејска Македонија? Само Македонците живеат во сите три дела на Македонија, во етничка Македонија. Не само некогаш, туку и денес. Затоа Македонците денес го имаат најголемото право на името Македонија, на националниот македонски идентитет,

правото на својот природен македонски јазик, кој е коренот на останатите словенски. Затоа Македонија им припаѓа на Македонците. Ние имаме жива историја, неа сè уште ја живеаме, за разлика од Грците и Бугарите, кои сегашноста и иднината ја темелат на нешто што самите го измислуваат за да се спасат од паѓањето во сопствениот бунар. Нивниот ген е запатен со лаги, лаги и ништо друго. Тоа им е во крвта, да лажат. Ние не знаеме да лажеме. Затоа се плашат и секојдневно се закануваат. За нив сме ноќен кошмар. Можеби треба навистина да го почувствуваат мракот на сопствената лага, за да се откажат од проектите кои имаат една и единствена цел, да нè снеса од овие простори. Нивните планови ќе доживеат фијаско. Аргументите секогаш на колена ги фрлаат и боговите од небеса.



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Македонците се домородните жители на Македонија. Етимологијата на зборот веројатно доаѓа од Македон, кој живеел во областа Пијерија, северно од планината Олимп во Македонија. Македонците подоцна се викале Елни или Ели, стар национален збор, кој произлегува од животното елен, а можеби носеле капи со рогови од елен за да се разликуваат од другите. Се претпоставува дека Македонците се појавиле 1.500 години пред нашата ера, додека пред тоа ја сочинувале т.н. Тракомакедонска нација, а нивниот јазик и вера, во никој случај не биле грчки. Ниту подоцна, со доаѓањето на

династијата на Филип и Александар на кормилото на македонската држава, нештата не се промениле од тој аспект. Јазикот на кој зборувал Александар Македонски не бил еленски, не бил грчки. Чарлс Брајант Абрахам анализирајќи го античкиот период и однесувањето на Александар, забележал дека тој во познатиот дијалог со Филота, го предупредува да зборува на неговиот мајчин јазик кој не бил грчки. Тој зборувал македонски јазик, кој според Абрахам, евидентно се разликувал од грчкиот. Оттука, многу пати се поставувало прашањето, на која лингвистичка група ѝ припаѓа македонскиот јазик? Најден е сигурен и веродостоен запис, дешифриран од Ентони Амброзиц, кој е објавен во една негова книга "Adieu to Brittany", во Торонто 1999 година. Тој дошол до сознание дека



АЛЕКСАНДАР И МАКЕДОНСКИ, А

НИТЕ ДОКАЗИ И ЛАГИ ЗА МАКЕДОНСКОТО ИМЕ



Α ΠΙΝΑΞ ΝΙ (Συνέχεια)

| Εθνικὸς Lançais | Παιδεία Instruction | Φύλον - Sexe | Ποσὴν ἀριθμὸν Population | Χριστιανοί - C. | | |
|---------------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | | Ὀρθόδοξοί Orthodoxes | Σχιζματικοί Schismatiques | Καθολικοί Catholiques |
| Κουτουβλαχική Koutzouvliaque | Σύνολον - Total | Ἄρσενες - Hommes Θήλειες - Femmes Σύνολον - Total | 345 4934 8389 | 3148 4931 8079 | | |
| | Ἐπί τῶν γινώσκουσιν καὶ τὴν Ἑλληνικὴν Doit s'entendre le Grec | Ἄρσενες - Hommes Θήλειες - Femmes Σύνολον - Total | 2216 2319 4535 | 2124 2216 4340 | | |
| | Ἐγγράμματοι Sachant lire et écrire | Ἄρσενες - Hommes Θήλειες - Femmes Σύνολον - Total | 17 17 34 | 17 17 34 | | |
| | Ἄγγραμματοι Illétrés | Ἄρσενες - Hommes Θήλειες - Femmes Σύνολον - Total | 228 2302 2530 | 2107 2200 4307 | | |
| Μὴ δηλωθεὶς Non déclarés | Ἄρσενες - Hommes Θήλειες - Femmes Σύνολον - Total | | | | | |
| Σύνολον - Total | | Ἄρσενες - Hommes Θήλειες - Femmes Σύνολον - Total | 37 37 74 | 37 37 74 | | |
| Ἑλληνική Serbe | Ἐπί τῶν γινώσκουσιν καὶ τὴν Ἑλληνικὴν Doit s'entendre le Grec | Ἄρσενες - Hommes Θήλειες - Femmes Σύνολον - Total | 11 11 22 | 11 11 22 | | |
| | Ἐγγράμματοι Sachant lire et écrire | Ἄρσενες - Hommes Θήλειες - Femmes Σύνολον - Total | 14 15 29 | 12 13 25 | | |
| | Ἄγγραμματοι Illétrés | Ἄρσενες - Hommes Θήλειες - Femmes Σύνολον - Total | 12 12 24 | 11 11 22 | | |
| | Μὴ δηλωθεὶς Non déclarés | Ἄρσενες - Hommes Θήλειες - Femmes Σύνολον - Total | | | | |
| Σύνολον - Total | | Ἄρσενες - Hommes Θήλειες - Femmes Σύνολον - Total | 25 25 50 | 16 16 32 | | |

ДОКУМЕНТ ОД ПОПИСОТ ВО ГРЦИЈА ВО 1920 ГОДИНА СО КОЈ ТОГАШНИТЕ ГРЧКИ ВЛАСТИ РЕГИСТРИРААТ 37 МАКЕДОНЦИ ВО ОБЛАСТА ТРИКАЛА

основата на јазикот е венетичка и од неа води потекло јазикот на Македонците. Тој немал никаква допирна точка со тогашните Грци и со грчкиот јазик. Дека древниот македонски јазик бил сосема различен од грчкиот постојат многу записи. Меѓу нив е и едно древно сведоштво. Пронајден е фрагмент од папи-

рус, за кој се сметало дека е дел од изгубеното дело под наслов "Историја на наследниците", од древниот грчки историчар Аријан. На овој фрагмент спомнатата е една епизода од древно-македонската историја во која јасно е потенцирана засебноста на македонскиот јазик. Имено, секретарот на Филип и на

ОНЦИТЕ ЗБОРУВАЛЕ НЕ НА ГРЧКИ ЈАЗИК

Александар Македонски, по име Евмен, испратил напред еден човек, по име Ксение, кој зборувал македонски...! "(..sending forth a man called Xenias who was Macedonian in speech)"... за да преговара со македонската војска на Неоптоломеј. Овој настан се случил околу 321 година пред раѓањето на Исус. Оригиналниот збор со кој Аријан го опишал Ксение бил зборот "Македонисти". Некои прогрчки автори се обиделе ова да го преведат како "човек кој зборувал на македонски начин". Но, американскиот историчар др Борза го критикува тоа изменување на основата на значењето. Тој вели: "Ксение, кој зборувал македонски, бил испратен од Евмен за да преговара со командантот на македонските единици. Ваквата мисија барала одлично владе-



АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ ЗА ГРЦИТЕ БИЛЕ "БАРБАРИ" И "ТИРАНИ" КОИ НЕ РАЗБИРААТ ГРЧКИ

Тезите дека античките Македонци биле "Грци", а дека Словените се народ кој дошол на оваа територија од својата прататковина одзад Карпатите, немаат никаква точност, ниту заемна врска. Иако овие податоци како такви се одамна запишани во светската историографија, сепак доаѓаат времињата кога тие ќе мора да се ревидираат. Секое нивно изменување на ножго дочекуваат пишувачите и узурпаторите на вистината. Но, тоа не треба да значи отстапување од целта, туку напротив да се продолжи со битката за разобличување на лажните пропагандисти, кои ја напишале историјата така како што им одговарала во дадениот момент. Можат да го крадат и да го искриват минатото, можат да платат за да нè понижат и за да нè обезвреднат, но духот и генот не можат од душата да ни го искоренат.

ење на јазикот, какво што очигледно им недостасувало на обичните Грци. Евмен, кој им бил секретар и на Филип и на Александар добро ги знаел овие работи".

Еве уште интересни податоци во облик на докази, кои одат во прилог на постојењето на древниот македонски јазик, кој бил различен од грчкиот. Современиот проучувач на древна Македонија Артур Вајгал пишува: "Грците не можеле да го разберат македонскиот јазик, кој немал речиси никаква сличност со нивниот, а немало ни литература од која би можел да се проучува. Александар, дури и на врвот на својата моќ никогаш не можел младешки да не ѝ се восхитува на атинската интелектуалност и да се ослободи од непријатното чувство дека

ДИЈАЛОГОТ МЕЃУ АЛЕКСАНДАР И ФИЛОТА

Александар: "Македонците ќе те дадат на суд за твојот случај. Те молам изјавата пред нив да ја дадеш на својот мајчин јазик".

Филота: "Да, но покрај Македонците, во моментов има многу други кои нема да разберат".

Александар: "Гледате како Филота сака да го избегне својот мајчин јазик? Тој едноставно чувствува одвратност и се гнаси од мајчиниот јазик. Но, ајде да го пуштиме да зборува онака како што сака. Само запомнете дека тој е подеднакво оттуѓен од нашиот начин на живот и од нашиот јазик".

Филота: "Мене ми се префрла што одбивам да зборувам на мајчиниот јазик и дека сум се грозел од обичаите на Македонците. Значи, така јас му се заканувам на кралството, што го презирам? Но, уште порано, оној родниот јазик, беше напуштен во општењето со другите народи, па така и победниците и победените требаше да учат еден туѓ, странски јазик".

Болон војсководецот: "Филота иако бил Македонец, не се срамувал преку преведувач, да ги ислушува луѓето кои зборувале на неговиот роден јазик".

Толкувачите на овој дијалог констатирале дека Александар инсистирал Филота да зборува на македонски јазик, а не на грчки како што тој сакал. Тоа е своевиден доказ дека Александар не зборувал на грчки, туку на македонски јазик. Тоа, пак, ќе рече дека Александар не бил ниту Грк. Една германска дефиниција за тоа што значи поимот нација вели: "Нација, тоа е јазикот".

неговите воинствени Македонци, од кои многумина не знаеле дури ниту еден единствен грчки збор, не се според грчкиот стандард за културата". Дури и во "Историјата на Грција", од авторот Џорџ Герот, објавена во Лондон во средината на XIX век, пишува дека македонскиот јазик бил различен од грчкиот. Таму стои следниот цитат: "Македонскиот јазик бил различен од илирскиот, од тракискиот, а по сè изгледа и од пајонскиот. Тој исто така, бил различен и од грчкиот".

ДРЕВНИОТ ГРЧКИ ЈАЗИК НЕ СЕ КОРИСТЕЛ ВО МАКЕДОНИЈА


Злоупотребите и искривоколчувањето на историјата од страна на грчките пропагандисти се состои во следното. Тие велат дека древните Македонци би-

ле Грци, само затоа што во еден одреден период владејачката елита на Македонците, во своето општење го користела грчкиот литературен јазик. Тој податок е точен и се однесува на четвртиот век пред нашата ера. Но, истовремено тоа не значи дека Македонците биле Грци. Дури и оние Македонци кои се обидувале да пишуваат на грчки, правеле огромни правописни грешки, бидејќи јазикот им бил непознат. Но, една друга работа е интересна. Имено, со грчкиот литературен јазик своевремено се служеле и Илирите, Римјаните, Тракијците, а грчката азбука била користена и од турко-монголските Бугари, кога дошле на Балканот во седмиот век. Зошто грчките историчари не кажат дека и Илирите биле Грци, дека и Римјаните биле Грци, дека Бугарите биле Грци. Тие тоа го велат само за древните Македонци. Дали само затоа што Александар Македонски е една од најсветлите светски историски личности, па од комерцијални причини го присвојуваат како нивен?

Дали затоа што се плашат дека еден ден Грција може да доживее распаѓање, бидејќи во денешните нејзини граници се наоѓаат територии кои природно не ѝ припаѓаат? Веројатно. Во тој период, петтиот век пред нашата ера, на територијата на Македонија не постоел ниту еден натпис, ниту еден поим кој бил напишан на грчки јазик. Тоа го констатирале многу светски научници и историчари. Во една прилика и грчкиот археолог Андроникос, ќе изјави дека е многу несреќен поради тоа што во Вергина не пронашол никаков натпис на грчки јазик од петтиот век. Значи, и грчките историски архиви немаат докази дека на територијата на денешна Егејска Македонија постоеле предмети на кои е впишано грчкото писмо. Во познатата енциклопедија на Гролиер под наслов "Грчкиот јазик", објавена во 1995 година пишува дека древниот грчки јазик бил говорен јазик во Грција, на Крит, во делови од источниот Медитеран и во западна и северна Анадолија, на Сицилија и во јужна Италија, на се-

ВО ДЕНЕШНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ИМА ОСТАТОЦИ ОД АНТИЧКИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

"Не можевме никако да се согласиме со ставовите на светската наука дека античките Македонци не пишувале на својот јазик. Еден народ кој пред повеќе од две илјади години формирал империја со сите елементи на современата цивилизација не е логично да биде неписмен. Народ кој ја формирал познатата Александриска библиотека пред повеќе од две илјади години, исто така, не може да биде неписмен. Не може неписмен народ да гради библиотеки и да гради светска цивилизација... Јазикот на средниот текст на Каменот од Розета треба да се бара на Балканот, поточно во пелагониската рамнина, а не во Египет, зашто тој јазик бил импортиран од античките Македонци од Балканот, и во Египет бил службен јазик повеќе од триста години колку што владеела Птолемејевата династија, почнувајќи од првиот Птолемеј Сотар до последната Клеопатра Седма... Успевме да пронајдеме околу 200 зборови кои во потполност го изразуваат значењето на нештата како и ден-денес и кои се разбирливи за денешниот македонски јазик. Општо кажано, ова писмо кое постои многу долг временски период потекнува од Балканот и во конкретниов случај Македонците го донеле во Египет и најверојатно тоа траело сè до Кирил и Методиј, односно до зборовите на Црноризец Храбар дека "Славјаните пишувале и гатале со черти и рецки". По овој период ова писмо почнувало да влегува во заборав. Веројатно, Римската империја и Католичката црква го забраниле ова писмо, плашејќи се од реконструкција на македонската држава. Тие на секој начин се обидуваат да не дозволат ниту спомнување на претходната империја".



Томе Бошевски, член на МАНУ

верниот брег на Црно Море и делумно на северноафриканскиот и францускиот брег. Македонија на ниту едно место не е спомената како регион во кој се говорел грчки јазик. Овие нешта се многу битни денес за Македонците како народ и Македонија како држава.

МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПРИЗМАТА НА ГЕРМАНСКИТЕ НАУЧНИЦИ

Во 1948 година, германскиот славист Рајнхолд Траутман македонскиот јазик го нарече "мајчиниот јазик на Кирил и Методиј. На слична основа размислува и Леонхард Шулице-Јена, исто Германец по потекло. Тој заедно со уште триесет германски научници и шест бугарски, во текот на Првата светска војна бил член на т.н. Македонска земска комисија. Таа работела во рамките на германскиот ге-

нералштаб во Ниш и имала задача да собере што повеќе материјали за Македонија. Според планот, по војната требало да се објави книга со повеќе студии. Но, ништо од тоа. Сепак, самите автори-истражувачи собрале сили да објават неколку книги за Македонија. Во една од нив, насловена како "Македонија-слики од пејзажот и културата", се наоѓаат бројни сведоштва и записи за македонскиот јазик, како и списоци со македонски зборови. Ова издание е ретко експонирано во јавноста, а претставува огромно богатство за Македонците и нивниот македонски јазик. Германците речиси никогаш, јазикот на Македонците не го гледале како проблем и покрај негативските ставови на соседните пропаганди. Тие знаеле дека Македонците не се ниту Срби, ниту Бугари. Ако барем малку подлабоко се разгледаат делата и трудовите на германските научници и публицисти од XIX и од првата половина на XX век, ќе се забележи дека ниту еден друг народ не се интересирал за Македонија како Германците.

Ако Македонците биле Грци и ако се точни грчките тези дека Филип Втори ги обединил Грците, зошто тогаш познатиот грчки оратор Демостен жестоко ги напаѓал Македонците како окупатори на грчките градови-држави? Да ги потсетиме и Грците и некои квазиинтелектуалци од кај нас, дека Демостен Македонците ги нарекувал "варвари" и "тирани". За него, Филип Втори бил "варваринот од Македонија". Оттука, сè она што грчката држава го пласира денес е самообична лажна хегемонистичка и иредентистичка пропаганда, која изобилува со арамилак и присвојување на тугото, на македонското.



"Најголемиот дел од древна Македонија бил вклучен во модерната грчка држава дури во 1913 година и таа била политички чувствителна област во релациите меѓу атинската власт на југ со своите нехеленски соседи на север".

Еуген Борза,
американски историчар

ски, ромски, албански, бугарски, српски и само 37 индивидуи од Трикала се декларирале дека нивниот мајчин јазик е македонски. Овие се официјални податоци публикувани во 1929 година од страна на грчката Влада. Тоа е доказ дека во Грција постојат национални малцинства, па и македонско. Македонци кои зборуваат македонски јазик се регистрирани во Трикала. Иако се само 37 на број, сепак тоа е знак оти во Грција постојат Македонци. Зошто властите не ги објавиле податоците за Егејска Македонија? Веројатно, се исплашиле од бројките. Податоците едноставно исчезнале од грчките архиви. Како и да е, во грчките пописни листи стои дека македонскиот јазик е различен од бугарскиот и српскиот. Сите овие дејства на грчките власти ги објавува Димитриос Литоксоу,



"До не така одамна Франција не ги познаваше Македонците. Тие за нас беа Тракијци, Пеони, Склавини, див или речиси митски народ, кој живее на дното од, за нас, непознатата земја. Ние не ги познававме и ги омаловажувавме, затоа што всушност за нив дознававме од зловните белешки на старите и на сегашните Грци".

Виктор Берар, француски научник од крајот на XIX и почетокот на XX век

КАДЕ ИСЧЕЗНАА ПОПИСНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ?

Познато е дека Грција одбива да го признае постоењето на националните малцинства и малцинските јазици на својата територија. Во пописите спроведени во 1940 и 1951 година можеше да се најде само декларација за т.н. славјански јазик. Пред тоа, во пописот од 1928 година можеше да се најде јазична одредница за постоење на т.н. славомакедонски јазик. Во пописот од 1920 година, веднаш по добивањето на новите територии, грчката Влада откри многу интересни информации. На пописните листи се најдоа прашањата: Кој е твојот мајчин јазик? Кој е јазикот што го зборуваш дома? Ако твој мајчин јазик не е грчки, дали разбираш грчки? Овој пописен документ може да се најде во книгата на М. Хоулиаракис. Но, грчките власти ги објавија податоците само од регионите на стара Грција (Тесалија, Арта, Јонските острови, Пелопонез). Во фиоките на Генералната архива на Грција не можат да се најдат податоци за северните територии, односно егејскиот дел од Македонија и Западна Тракија. Сепак, на 182 страница во податоците за пописот од 1920 година, за областа Трикала во Тесалија и областа Арта, се запишани следните лингвистички категории како мајчини јазици: грчки, шпан-

Македонците не се доселиле од никаде, туку се староседелци најмалку од времето на матријархатот т.е. од времето на големата македонска митолошка империја, која се протегала на три континенти. Македонците се најстар народ на Балканскиот, односно на Македонскиот полуостров, па и пошироко, со сопствен јазик и свое гласовно (фонетско) писмо.

Херодот кој живеел од 484 до 424 г. пр.н.е. спомнува: "Македонец", "Македонци", "Македонија", "Горна и Долна Македонија", "Македонски планини". Тоа е уште еден доказ за разликата меѓу античките Македонци и тогашните Грци во секој аспект. Во Светото писмо, пак, Македонија е спомната како библиска земја, а Македонците како библиски народ.

кои подоцна се публикувани во списанието "Нова Зора". Антимакедонската пропаганда се засилува наредните години и децении, па од попис на попис Македонците и македонскиот јазик воопшто не се ни спомнуваат. Како да пропаднале в земја. Толку од "древната" грчка цивилизација и од грчката демократска култура.



ADNAN REISEN
STUTTGART

Freiburg
Offenburg
Karlsruhe
Stuttgart
Ulm
Augsburg
München
Kumanovo
Skopje
Gostivar
KICEVO
VERBUNDUNG MIT
SPOJUVANJE SO
Struga Prilep
Ohrid Bitola

Adnan Reisen
Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788
Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93
Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48
Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA



Informacii od 900 do 2100
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH